

Временска рамка за одржување на едукативни работилници и работни средби и по приоритетни области за подготовка на ОВП АП5 2021-2023

| | | | |
|---|---|--|---|
| ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИРАЊЕ (3 линка за приклучување ќе бидат испратени од МИОА ОВП мејл адреса - преку ФОСМ Блуџинс платформа до изработка на ОВП платформа за одржување на консултации за процесот) | | | |
| Четврток, 29 октомври 2020 | | Време: | Фацитилатори: |
| 3 онлјан информативни средби за едукација во времетраење од 1 час ќе бидат испратени до три групи на пријавени учесници распределени според оптимален број на лица по средба согласно техничка можност за одржување на онлјан средби | | 12:00 – 13:00 13:15 – 14:15 14:30 – 15:30 | Герман Филков Дарко Антиќ Ивона Сталевска |
| КОНСУЛТАЦИИ ноември 2020 – јануари 2021 (линк за приклучување ќе биде испратен од МИОА ОВП мејл адреса - преку ФОСМ Блуџинс платформа до изработка на ОВП платформа за одржување на консултации за процесот) | | | |
| ПРВА Е-РАБОТИЛНИЦА прва недела од ноември (3 – 6 ноември 2020) | | | |
| Дискутирање на проблемите и заложбите од НАП за ОВП 2018–2020 кои не се исполнети или пак се делумно исполнети и одлучување за тоа дали истите е потребно да се преточат во новиот акциски план. Односно, дискутирање на резултатите добиени преку прашалникот за оценка на спроведувањето на заложбите од НАП за ОВП и потребата од нивно вклучување во новиот НАП, во август 2020 година. | | | |
| Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност | Спречување на корупција и промовирање на добро владеење | Пристап до правда | Испорака на јавни услуги |
| Датум и време: 6 ноември 2020, 10-12 часот Герман Филков и Марија Николоска Арсовска | Датум и време: 5 ноември 2020, 10-12 часот Миша Поповиќ и Сефер Селими | Датум и време: 3 ноември 2020, 10-12 часот Ивона Сталевска и Весна Шапкоски | Датум и време: 4 ноември 2020, 10-12 часот Дарко Антиќ и Ивана Петкановска |

Процесот на ко-креација за ОВП НАП5 е поддржан од Секретаријатот на ОВП како дел од проектот:

Поддршка на процесот на ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023



Република Северна Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Center for Civil Communications
Центар за граѓански комуникации



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN OTBORENO OTBORENO
SOCIETY OPICTECTBO OPICTECTBO
MACEDONIA MAKEDONIJA

| ВТОРА Е-РАБОТИЛНИЦА втора/трета недела од ноември 2020 (12 – 18 ноември 2020) | | | |
|---|---|---|--|
| Идентификување и опис на нови проблеми со фокус на проблемите кои значително влијаат врз засегнатите страни за време на пандемијата со КОВИД – 19. При поретизирање на идентификуваните нови проблеми ќе се поттикне вклучување на маргинализирани и локалните заедници (еквивалент на заложби). Приоретизирањето на проблемите ќе се врши врз основа на однапред развиени критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста со начената на ОВП. Идентификување на одговорни институции за решавање на приоритетните проблеми и нивно повикување за вклучување доколку истите не се досега вклучени. Идентификување на очекувани промени врз основа на ново идентификуваните проблеми. | | | |
| Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност | Спречување на корупција и промовирање на добро владеење | Испорака на јавни услуги | Пристап до правда |
| Датум и време: 12 ноември 2020 Герман Филков и Марија Николоска Арсовска | Датум и време: 13 ноември 2020 Миша Поповиќ и Сефер Селими | Датум и време: 17 ноември 2020 Дарко Антиќ и Ивана Петкановска | Датум и време: 18 ноември 2020 Ивона Сталевска и Весна Шапкоски |
| ТРЕТА Е-РАБОТИЛНИЦА четврта недела од ноември (23 – 27 ноември 2020) | | | |
| Идентификување на она што во моментот се прави по однос на решавање на приоритетните проблеми, со придонес на релевантни граѓански организации и јавни институции. | | | |
| Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност | Спречување на корупција и промовирање на добро владеење | Испорака на јавни услуги | Пристап до правда |
| Датум и време: 23 ноември 2020 Герман Филков и Марија Николоска Арсовска | Датум и време: 27 ноември 2020 Миша Поповиќ и Сефер Селими | Датум и време: 24 ноември 2020 Дарко Антиќ и Ивана Петкановска | Датум и време: 25 ноември 2020 Ивона Сталевска и Весна Шапкоски |

Процесот на ко-креација за ОВП НАП5 е поддржан од Секретаријатот на ОВП како дел од проектот: Поддршка на процесот на ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023



| ЧЕТВРТА Е-РАБОТИЛНИЦА прва/втора недела од декември 2020 | | | |
|--|--|---|--|
| Утврдување на начини за решавање на приоритетните проблеми, при што ќе се поттикне вклучување на маргинализирани и локалните заедници (решенијата се еквивалент на мерки/активности). Приоритизирање на идентификуваните начини за решавање на приоритетните проблеми. | | | |
| Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност | Спречување на корупција и промовирање на добро владеење | Испорака на јавни услуги | Пристап до правда |
| Датум и време: Герман Филков и Марија Николоска Арсовска | Датум и време: Миша Поповиќ и Сефер Селими | Датум и време: Дарко Антиќ и Ивана Петкановска | Датум и време: Ивона Сталевска и Весна Шапкоски |
| Состанок на Совет за ОВП четврта недела од декември 2020 | | | |
| Пред одржување на петтиот состанок потребно е Советот да ги разгледа продуктите подготвени во рамки на четирите состаноци и врз основа на истите да направи приоритизација на заложби и нивно распределување по соодветни области врз основа на претходно развиени критериуми за селекција објаснети погоре. | | | |
| ПЕТИ СОСТАНОК втора недела од јануари | | | |
| Состаноци помеѓу граѓанските организации и јавни институции препознаени како одговорни за спроведување на заложбите со цел развивање истите во формат препорачан од ОВП и развивање на прецизни индикатори за мерење на влијанието на заложбите врз граѓаните. При развивање на заложбите ќе се соработува со ИРМ. | | | |
| Транспарентност, отчетност, проактивност и инклузивност | Спречување на корупција и промовирање на добро владеење | Испорака на јавни услуги | Пристап до правда |
| Датум и време: Герман Филков и Марија Николоска Арсовска | Датум и време: Миша Поповиќ и Сефер Селими | Датум и време: Дарко Антиќ и Ивана Петкановска | Датум и време: Ивона Сталевска и Весна Шапкоски |

Процесот на ко-креација за ОВП НАП5 е поддржан од Секретаријатот на ОВП како дел од проектот:
Поддршка на процесот на ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023



ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАЛОЖБИ

Четврта недела од јануари 2021 (25 – 29 јануари 2021)

- Достава на предлог заложби до совет за ОВП

Прва недела од февруари 2021 (1 – 5 февруари 2021)

- Утврдување на нацрт АП за ОВП од страна на Советот за ОВП

Прва недела од февруари 2021 (1 – 5 февруари 2021)

- Е-консултација на нацрт АР за ОВП

Втора недела од февруари 2021 (8 – 12 февруари 2021)

- Е-Јавен настан

Четврта недела од февруари 2021 (22 – 26 февруари 2021)

- Утврдување на ФИНАЛЕН АП за ОВП од страна на Советот за ОВП

Март – Јуни 2021

- Усвојување на АП за ОВП 2021-2023 од страна на Владата на РСМ

Процесот на ко-креација за ОВП НАП5 е поддржан од Секретаријатот на ОВП како дел од проектот:

Поддршка на процесот на ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023



Република Северна Македонија
Министерство за информатичко
општество и администрација

Center for Civil Communications
Центар за граѓански комуникации



FOUNDATION ФОНДАЦИЈА
OPEN OTBORENO
SOCIETY OPICTECTBO
MACEDONIA MAKEDONIJA